

CLAN MEDUNARODNE ORGANIZACIJE — FIBEP

pres-klipping • press-clipping

(Osnovano 1952. godine)

JUGOSLOVENSKA NOVINSKA
AGENCIJA DOKUMENTACIJE
NOVINSKA RADNA ORGANIZACIJA
PRESS PUBLISHING ENTERPRISEBeograd — Knez Mihajlova 2/IX — Pošt. fak — P. O. Box 95,
Tel. 621-578 — Ziro račun — Current Account: 60201-603-15330
DEVIZNI RAČUN KOD BEOBANKE 60811-620-16-320000-011-00674

Isečak iz lista

Newspaper cutting С К О П Ј Е

НОВА МАКЕДОНИЈА

29. VIII 1980, 12069, 8,

КУЛТУРНА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО

НОВ ИМПУЛС
ЗА КУЛТУРНИТЕ ВРСКИ
СО СР ГЕРМАНИЈА

- ДЕСЕТДНЕВЕН ПРЕСТОЈ НА НЕКОЛКУМИНА ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ВО ДРЕВНИОТ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИ ГРАД БАМБЕРГ.

Последниве неколку години СР Македонија остварува интензивна културна соработка со странство. Од редени резултати во таа насока се постигнати и во контактите со соодветните институции и асоцијации од СР Германија. Значаен поттик на соработката на културен план меѓу нашата Република и СР Германија беше воспоставувањето на првите контакти на стручњаците од областа на заштитата на културното наследство од двете страни.

Нов импулс на таа соработка и беше даден летово. Имено во текот на јули во западногерманскиот град Бамберг десет дена престојуваше група од неколкумина претставници соработници) на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата. Групата ја сочинуваа Антоние Николовски, Живоин Винчиќ, Момчило Петровски, Ефтим Клетников и Панче Камшиќ. Престојот беше организиран во соработка со претставници на културните институции од Бамберг и Институтот за односи со странство од Штутгарт.

За време на посетата, групата оствари бројни активности. На почетокот од престојот во градскиот атриум е отворена самостојна изложба на академскиот сликар Момчило Петровски. Освен тоа, организирана е вечер на македонска поезија во избор на Ефтим Клетников, Додека за принципите и текот на заштитата кај нас по неколку предавања одржаа Антоние Николовски и Живоин Винчиќ. Водени се и разговори и разменети искуства за повеќе стручни прашања. Договорено е, контактите да продолжат и уште повеќе да се прошируваат и продлабочуваат.

(В. М.)